



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 9 февруари, 1962
Скопје

Број 3

Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

8.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за менување подрачјата на одделни општини во Народна Република Македонија, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 7 февруари 1962 година.

У. бр. 20

8 февруари 1962 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Народното собрание, на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН

ЗА МЕНУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се укинуваат следните општини установени со Законот за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 19/57): Плетвар во Битолска околија, Клечевци, Ранковце и Табановце во Кумановска околија, Осломеј во Охридска околија, Бутел и Ракотинци во Скопска околија, Врапчиште во Тетовска околија, Отовица во Титоввелешка околија и Босилево, Облешево и Цумајлија во Штипска околија.

Член 2

Населените места од подрачјата на општините од претходниот член се приклучуваат кон општините, и тоа:

1. Кон општината **Битола** населените места Буково, Крстоар и Орехово од општината Бистрица и Брусник од општината Дихово, така што општината Битола ги има населените места: Битола, Брусник, Буково, Горно Оризари, Долно Оризари, Крстоар, Лавци, Орехово, Поешево и Раштани.

2. Кон општината **Прилеп** населените места од општината Плетвар, така што општината Прилеп ги има населените места: Беловодица, Беровци, Боротино, Варош, Волково, Галичани, Големо Коњари, Голям Радобил, Дабница, Дрен, Кадино Село,

Крстец, Леништа, Мажучиште, Мал Радобил, Мало Коњари, Мало Рувци, Никодин, Ново Лагово, Орвонец, Плетвар, Прилеп, Прилепец, Присат Стари, Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, Тројаци, Царевик, Чумово и Штавица.

3. Кон општината **Кратово** населените места Димонце, Коњух, Пендак, Страцин и Шопско Рудари од општината Клечевци, така што општината Кратово ги има населените места: Близани, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Којково, Коњух, Кратово, Крилатица, Куклица, Кунново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, Приковци, Секулица, Страцин, Талашманце, Татомир, Тополовик, Трновац, Туралево, Филиповци, Шлегово и Шопско Рудари.

4. Кон општината **Крива Паланка** населените места од општината Ранковце, така што општината Крива Паланка ги има населените места: Баратлија, Бас, Баштево, Борово, Варовиште, Ветуница, Вржогрици, Габар, Герман, Гиновци, Голема Црцорија, Градец, Гулинци, Длабочица, Дренак, Дрење, Добровница, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, Конопница, Костур, Кошари, Крива Паланка, Криви Камен, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, Љубинци, Мала Црцорија, Мартиница, Метежево, Милутинце, Мождивјак, Нерав, Одрено, Огут, Опло, Осиче, Отошница, Паклиште, Петралица, Подржи Коњ, Псача, Радибуш, Ранковце, Станча, Станци, Тлминце, Трново и Узем.

5. Кон општината **Куманово** населените места Горно Коњаре, Сопот и Табановце од општината Табановце, така што општината Куманово ги има населените места: Агино Село, Бедиње, Биљановце, Брзак, Горно Коњаре, Доброшане, Долно Коњаре, Куманово, Лопате, Љубодрег, Младо Нагоричане, Ново Село, Опае, Проевце, Режановце, Речица, Рамановце, Сопот, Табановце, Тронега, Умин Дол и Черкези.

6. Кон општината **Липково** населените места Ваксинце, Лојане и Стража од општината Табановце, така што општината Липково ги има населените места: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злоукане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Оризаре, Отља, Рнковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража и Стрима.

7. Кон општината **Орашац** населените места Бељаковце, Довезенце, Зубовце, Јачинце, Клечевци, Косматац, Мургаш и Новоселане од општината Клечевци, така што општината Орашац ги има населените места: Алакинце, Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Градиште, Д'лга, Довезенце, Живине,

Зубовце, Јачинце, Клечевци, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Малино, Мургац, Новоселане, Орашац, Пезово, Пчиња, Скачковце, Студена Бара и Шупли Камен.

8. Кон општината **Старо Нагоричане** населените места Војник, Дренок, Облавце, Орах, Ругинце и Стрезовце од општината Клечевци и Карабичане, Сушево и Четирце од општината Табановце, така што општината Старо Нагоричане ги има населените места: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, Жегљане, Желувино, Канарево, Карабичане, Карловце, Коинце, Кокино, Макреш, Малотино, М'гленце, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Ругинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, Цветишница, Челопек и Четирце.

9. Кон општината **Кичево** населените места од општината Осломеј, така што општината Кичево ги има населените места: Арангел, Атишта, Бачишта, Белица, Бериково, Бигор Доленци, Брждани, Букојчани, Велмевци, Видрани, Вранештица, Гарани, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно Доброеноец, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долна Душегубица, Долно Доброеноец, Долно Строгомиште, Другово, Дупјани, Ехлоец, Жубрино, Зајас, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јагол, Јагол Доленци, Јудово, Карбуница, Кичево, Кладник, Кленоец, Кнежино, Козичино, Козица, Колари, Колибари, Крушица, Лавчани, Лазаровци, Лешница, Лисичани, Малкоец, Мамудовци, Манастирско Доленци, Мало Црско, Мидинци, Миокази, Ново Село, Орланци, Осломеј, Осој, Папрадиште, Патец, Подвис, Пополжани, Попоец, Поповјани, Премка, Прострање, Рабетино, Раштани, Речани — Зајаско, Речани — Челопечко, Светораче, Свињиште, Србица, Србјани, Староец, Стрелци, Тајмиште, Трапчин Дол, Туин, Цер, Црвивици, Челопеци и Шутово.

10. Кон општината **Кале** населените места Бањане, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, Бутел, Визбегово, Глуво, Горњане, Горно Оризаре, Кучевиште, Љубанци, Љуботен, Мирковци, Побожје, Радишани, Танушевци и Чучер од општината Бутел, така што општината Кале го опфаќа подрачјето во следните граници: од левата страна по средината на реката Вардар почнувајќи од границата на КО Горче Петров, па до средината на улиците „Борис Кидрич“, „Цветан Димов“ и средината на бутелскиот пат во правец кон Бутел до границата на катастарската општина Бутел продолжувајќи по јужната граница на КО Бутел, источната граница на КО Радишани, Љуботен, Љубанци и Брест сè до границата на НР Србија, а оттука по границата на НР Србија, по западната граница на КО Чучер, Глуво, Визбегово до средината на реката Вардар.

11. Кон општината **Кисела Вода** населените места од општината Ракотинци, така што општината Кисела Вода ги има населените места: Барово, Говрлево, Горно Лисиче, Горно Солње, Добри Дол, Долно Солње, Држилово, Елово, Јаболци, Малчиште, Маркова Сушица, Нова Брезница, Осинчани, Патишка Река, Ракотинци, Света Петка,

Сопиште, Умово, Усје, Цветово, Црни Врв и Чифлик и го опфаќа подрачјето во следните граници: од десната страна по средината на реката Вардар до границата на општината Идидија и по северните граници на катастарските општини Сопиште, Горно Солње, Чифлик, Барово и Света Петка и западната граница на КО Нова Брезница до тримеѓето меѓу Охридска, Скопска и Тетовска околија, па продолжува по границата меѓу Скопска и Охридска околија до тримеѓето меѓу Скопска, Охридска и Титоввешка околија; потоа продолжува по источните граници на КО Црни Врв, Цветово, Умово, Варвара, Ракотинци, Усје, Горно Лисиче, до десната страна на реката Вардар.

12. Кон општината **Саат Кула** населените места Булачани, Раштак и Црешево од општината Бутел, така што општината Саат Кула ги има населените места: Арачиново, Брњарци, Булачани, Индиково, Маџари, Мојанци, Орланци, Раштак, Сингелик, Стајковци, Страчинци, Трубареве и Црешево и го опфаќа подрачјето во следните граници: од левата страна по средината на реката Вардар почнувајќи од границата на општината Кале до границата на Кумановска околија, оди по нејзината граница кон југ до источната граница на КО Орланци, продолжувајќи по источната граница на КО Арачиново, Сингелик, Индиково и Маџари по средината на реката Вардар до почетокот на границата со општината Кале.

13. Кон општината **Гостивар** населените места од општината Врапчиште, така што општината Гостивар ги има населените места: Балин Дол, Беловиште, Врановци, Врапчиште, Вруток, Галате, Горна Бањица, Горна Гоновица, Горно Јеловце, Гостивар, Дебреше, Добри Дол, Долна Бањица, Долна Гоновица, Долно Јеловце, Железна Река, Здуње, Зубовце, Калиште, Корито, Куново, Кафа, Лаковица, Лешница, Мало Турчане, Митрој Крсти, Ново Село I, Ново Село II, Оржуше, Падалишта, Печково, Пожаране, Равен, Речане, Симница, Србиново, Сретково, Страјане, Сушица, Топлица, Трново, Тумчевиште, Форино, Церово, Чајле и Чеграње.

14. Кон општината **Титов Велес** населените места од општината Отовица, така што општината Титов Велес ги има населените места: Бабуна, Башино Село, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно Караслари, Горно Оризари, Долно Караслари, Долно Оризари, Иванковци, Карабуњиште, Клуковец, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, Новачани, Ново Село, Отовица, Превалец, Раштани, Рудник, Слп, Сопот, Сујаклари, Титов Велес, Црквино, Чалошево и Цидмирци.

15. Кон општината **Василево** населените места Гечерлија и Сарај од општината Василево така што општината Василево ги има населените места: Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владевици, Гечерлија, Градошорци, Добрејци, Добрешинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперове, Просениково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Требичино и Чанаклија.

16. Кон општината **Кочани** населените места од општината Облешево, така што општината Кочани ги има населените места: Бања, Безиково, Бели,

Бурилчево, Видовиште, Вранинци, Врбица, Главовица, Горно Градче, Горни Подлог, Грдовци, Долно Градче, Долни Подлог, Жиганци, Зрноци, Јастребник, Костин Дол, Кочани, Кучичино, Лепопелци, Лешки, Мојанци, Мородвис, Небојани, Нивичани, Ново Селани, Ново Село, Облешево, Оризари, Пантелеј, Пашачаџиково, Полаки, Пресека, Прибачево, Припор, Рајчани, Речани, Соколарци, Спанчево, Теранци, Тркање, Уларци, Цера, Црвена Нива, Чешиново и Чифлик.

17. Кон општината **Ново Село** населените места Боријево, Дрвош, Иловица, Радово, Старо Балдовци, Секирник, Турново и Штука од општината Босилево, така што општината Ново Село ги има населените места: Ваделен, Барбарево, Бајково, Борисово, Боријево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Колешино, Мокриово, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, Турново и Штука.

18. Кон општината **Свети Николе** населените места од општината Цумајлија, така што општината Свети Николе ги има населените места: Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Вокирлија, Вриловци, Горно Ѓуѓанце, Горно Црнилиште, Горобинци, Делисинци, Долно Ѓуѓанце, Долно Црнилиште, Дорфулија, Гуземелци, Ерџелија, Кадрифаково, Каратманово, Кишино, Кнежје, Крушица, Макреша, Мечкуевци, Милино, Мустафино, Немањица, Нова Мездра, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преот, Ранчинци, Сарамзалино, Свети Николе, Сопот, Стара Мездра, Стануловци, Стањевце, Стројменце, Трстеник, Коселари, Хаџи Бегово, Хаџи Матово и Цумајлија.

19. Кон општината **Струмица** населените места Банско, Босилево, Дабиља, Еднокуќево, Хамзали, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево и Свидовица од општината Босилево, така што општината Струмица ги има населените места: Бањица, Бањско, Белотино, Босилево, Водоча, Градско Балдовци, Дабиља, Дорлобос, Еднокуќево, Злешево, Костурно, Куклиш, Мемешли, Моноспитово, Муртино, Орманли, Петралинци, Попчево, Раборци, Рич, Робово, Сачево, Свидовица, Струмица, Три Води, Чепели и Хамзали.

Член 3

Промените во подрачјата на општините извршени со овој закон ќе се спроведат во живот на 1 март 1962 година, на кој ден престануваат со работа народните одбори на укинатите општини и почнуваат со работа народните одбори на општините со месната надлежност утврдена со овој закон.

Член 4

Народните одбори на општините, утврдени со овој закон, до распишувањето на општи избори за народни одбори ги сочинуваат сите одборници на народните одбори на општините избрани на подрачјата што влегуваат во состав на општината.

Член 5

Народните одбори на општините, во чие подрачје се извршени промени со овој закон, ќе одржат, најдоцна до 25 февруари 1962 година, седници на кои ќе извршат избор на претседател, ќе обра-

зуваат одборнички комисии и совети на народниот одбор и ќе назначат секретар и старешини на органите на управата на народниот одбор, согласно чл. 35 ст. 1 од Законот за јавните службеници.

Првата седница на народниот одбор на општината ќе ја свика претседателот на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на народниот одбор на новата општина.

Член 6

Службениците и работниците на народните одбори на укинатите општини му се ставаат на располагање на народниот одбор на општината во чиј состав влегло подрачјето на укинатите општини. Ако подрачјето на укинатата општина влегло во состав на две или повеќе општини, службениците и работниците на народниот одбор на таа општина му се ставаат на располагање на народниот одбор на онаа општина во чиј состав влегло седиштето на народниот одбор на укинатата општина.

Службениците од претходниот став што не ќе бидат распоредени на работни места се ставаат на располагање во смисла на чл. 211 од Законот за јавните службеници.

Член 7

Народните одбори на општините, на 1 март 1962 година, ќе го преземат управувањето со недвижниот имот што се наоѓа на подрачјето кое влегло во нивни состав и со кое управувале до тој ден народните одбори на укинатите општини, како и сите права и обврски во врска со тој имот. Ако подрачјето на укинатата општина влегло во состав на две или повеќе општини, народните одбори на овие општини споразумно, преку заедничка комисија, во која именуваат еднаков број членови, ќе одлучат за распределбата на имотот односно имотните права и обврски.

Ако народните одбори не постигнат спогодба за распределбата на имотот, имотните права и обврски на начинот одреден во претходниот став, за оваа распределба помеѓу општините од подрачјето на иста околија решава комисија што ја именува народниот одбор на околијата на заедничка седница на обата собора.

Одредбите од претходните ставови сходно ќе се применуваат и во поглед распределбата на средствата на фондовите на укинатите општини, како и во поглед распределбата на инвентарот.

Решенијата на комисијата на народниот одбор на околијата се конечни и против нив не може да се покренува управен спор.

Член 8

Народните одбори на укинатите општини ќе ги заклучат сите службени книги со 28 февруари 1962 година.

Со печатите, штембилите и жиговите овие народни одбори ќе постапат според постојните прописи.

Член 9

Архивата на несвршените предмети на народните одбори на укинатите општини ќе ја преземат народните одбори на општините во чиј состав влегло нивното подрачје, според нивната месна надлежност.

Архивата на свршените предмети на народните одбори на укинатите општини ќе ја преземе народниот одбор на општината во чиј состав влегло седиштето на народниот одбор на укинатата општина.

Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да донесе поблиски прописи за преземањето на архивите и инвентарот на укинатите општини.

Член 10

Народните одбори на општините во чиј состав влегле подрачја на укинатите општини, до 30 септември 1962 година, ќе ги испитаат прописите што ги донеле народните одбори на укинатите општини и ќе донесат одлука за уедначување на тие прописи за целото подрачје на општината.

До донесувањето на одлуката од претходниот став, прописите на народните одбори на укинатите општини ќе останат во сила и ќе се применуваат за подрачјето за кое се донесени.

Член 11

Приходите и расходите остварени во текот на привременото финансирање на укинатите општини до 1 март 1962 година се составен дел на буџетите за 1962 година на оние општини кон кои се припојуваат.

Кога подрачјето на укинатата општина влегло во состав на две или повеќе општини, народните одбори на тие општини споразумно ќе одредат кои приходи и расходи на укинатата општина влегуваат во буџетот на општините кон кои се припојува подрачјето на укинатата општина. Ако народните одбори не постигнат спогодба, одлука ќе донесе народниот одбор на околицата.

Член 12

Средствата на фондовите на укинатите општини, распределени во смисла на чл. 7 од овој закон, ќе се спојат со соодветните фондови на општината кон која се припојуваат.

Сите права и обврски на фондовите на укинатите општини преминуваат на новите фондови.

Член 13

Завршните сметки за извршувањето на буџетите за 1961 и поранешните години, како и завршните даночни сметки, ги донесуваат народните одбори на општините во чиј состав влегло подрачјето на укинатата општина.

Кога подрачјето на укинатата општина влегло во состав на две или повеќе општини, завршните сметки од претходниот став ги донесува народниот одбор на општината во чиј состав влегло седиштето на народниот одбор на укинатата општина.

Член 14

Се овластува Државниот секретаријат за работите на финансиите да донесува поблиски прописи за извршување на работите од чл. 11, 12 и 13 од овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за специјалните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61), се поткрале грешки поради кое се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

1. Во членот 24 во првиот ред зборовите „се употребуваат по“ треба да гласат „се примаат децата и“ а во вториот ред зборовите „со пречки“ се бришат.

2. Во членот 30 во првиот ред зборовите „се примаат деца и себни“ треба да гласат „се употребуваат посебни“.

Од Извршниот совет на НРМ — Скопје, бр. 09—3980/1 од 25-XII-1961 год.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-2817 од 15-III-1961 година е за пишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 35, страна 35, свеска I, установата под назив: **Завод за запослување на работниците**, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на установата е: да ја следи запосленоста на работниците во стопанството и другите јавни служби, да посредува при запослување на работници според нивните способности и стручна спрема, да се грижи за стручното оспособување на безработните и нивната преквалификација, да решава за правата на работниците за време на привремената безработност и друго.

Установата е основана со решението — одлука на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 08-11939/1 од 24-VIII-1961 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е органот на управата надлежен за работите на трудот и работните односи при Народниот одбор на општината Тетово.

Орган за управување со установата е Советот за запослување на работниците и директорот на установата Урошевски Александар.

Установата ја застапува и потпишува директорот на установата Урошевски Александар.

Бр. 04-2817/61 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Тетово. (1312)

Врз основа на решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино под бр. 04-2671 од 25-X-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 9, установата под назив: **Ставбена заедница „Нов живот“** во Неготино. Предметот на работењето на ставбената заедница е предвиден со решението на отсекот за стопанство под реден бр. 6.

Установата односно станбената заедница е основана со одлуката на Народниот одбор на општината Неготино под бр. 01-2593/1 од 14-X-1961 година.

Установата ќе ја потпишува секретарот Ристо Горчев и шефот на сметководството Трајко Тодоров.

Бр. 04-2671 од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино. (1403)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-8262/1 од 21-IX-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 20 под рег. бр. 20, установата под назив: **Завод за запослување на работниците**, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е:

1. се грижи за стручното оспособување односно преквалификација на привремено безработните работници и за таа цел организира стручно оспособување и преквалификација, користи посебни установи и соработка со организациите: Заводот за социјално осигурување, установите за стручно оспособување и за медицинска и професионална рехабилитација, со здравствените установи, со установите за социјална заштита и др.;

2. врши професионална ориентација, за таа цел соработува со училиштата и другите организации и установи;

3. укажува на проблемите на безработноста и на можностите за потребите од запослувањето при изработката на општествениот општински план;

4. прима пријави и води евиденција за работниците што прв пат бараат запослување и за работниците на кои им престанал работниот однос, за упразнетите и новоотворените работни места во организациите, за слободните работни места, за инвалидите и за слободните места за изучување на занимања, како и за запослените странски државјани;

5. собира податоци за резервите и за вишоците на работната сила и за идните потреби за работна сила на своето подрачје;

6. им упатува работници на организациите што имаат непотполнети работни места;

7. решава за барањата на привремено безработните работници и за нивните права за време на безработноста и врши наплати на парични недостатоци и други парични давачки;

8. се грижи за привремено сместување и исхрана на лицата што бараат запослување;

9. му поднесува извештај на Заводот за територијата на НРМ за вишоците на работна сила и за непотполнетите работни места на своето подрачје како и за своите работи;

10. управува со своите фондови.

Установата ќе ја потпишува и застапува директорот Ангел Димов.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Отсекот за труд и работни односи на Народниот одбор на општината Титов Велес.

Бр. 03-8262/1—1961 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес. (1250)

На ден 8-VI-1961 година, во регистарот на установите со самостојно финансирање на Народниот одбор на општината Бистрица е запишано регистрирањето на **Здравствената станица** од с. Бач, општина Бистрица — Битолско.

Задачите на здравствената станица се:

а) укажување на населението основна здравствена заштита и работи на спречување и отклонување на причините и последиците од заболувањата;

б) презема превентивни мерки за спречувањето и сузбивањето на заразните и другите болести;

в) врши прегледи на населението;

г) укажува здравствена заштита преку советувалишта за трудници, мајки, деца и младинци;

д) презема мерки за заштита на здравствено заразни лица;

е) укажува медицинска помош на населението во установата и во станот на болниот, а по потреба ги упатува во соодветна здравствена установа и се грижи да им обезбеди потребна медицинска помош;

ж) лекување, пломбирање и вадење на заби.

Здравствената станица е основана со одлуката на НО на општината Бистрица бр. 05-1217/1 од 26-IV-1961 година.

Овластено лице за застапување и потпишување на здравствената станица е управителот Драги Кољановски.

Од Народниот одбор на општината Бистрица, Битолско. (798)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-1459/1 од 2-II-1961 година во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. лист бр. 25, свеска I, страна 25, ред бр. 3 е запишана следната измена: Досегашниот в. д. управник и потписник на Градската аптека во Тетово Богоевски Мирко е разрешен од должност. За управник на установата е именуван Давчев Раде, назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-1129/1 од 26-I-1961 година.

Бр. 04-1459/1—61 од Народниот одбор на општината Тетово. (1313)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-5442/1 од 27-II-1961 год. е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. лист 29, свеска I, стр. 29, ред бр. 2 е запишана следната измена: Досегашниот управник и потписник на Работничкиот универзитет во Тетово Ковачески Димче, е разрешен од должност. За управник е именуван Ристоски Димитрија, назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-12387/1 од 2-IX-1960 година.

Бр. 04-5442/1—61 од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово. (1314)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-13029/1 од 5-X-1961 год. е запишан во регистарот на установите со самостојно

финансирање под рег. лист бр. 23, свеска I, стр. 53, ред. бр. 3 е запишана следната измена: Досегашниот директор на Управата за водоснабдување, чистота и пазариште во Тетово Александар Петрушевски е разрешен од должност. За в. д. директор на управата е назначен Злате Степаноски.

Бр. 04-13029/1—61 од Одделението за стопанство и труд на НО на општината Тетово. (1316)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-192/1 од 18-II-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. лист бр. 34, свеска I, страна 34, ред. бр. 3 е запишана следната измена: Досегашните потписници на Техничката секција за уредување на порои во Тетово Симо Китаноски, како директор, и Димко Серафимовски, како благајник, се разрешени од должност. За потписници се назначени Миодрог Стојановиќ, како директор, назначен со решението на НО на Тетовска околија бр. 01-9247/1 од 24-XII-1960 година, и Отовиќ Лазо, како книговодител, назначен со решението на Техничката секција за уредување на порои бр. 02-9/1 од 4-I-1961 година.

Бр. 04-192/1—61 од Одделението за стопанство и труд на НО на општината Тетово. (1317)

Врз основа на решението бр. 02-15638 од 19-X-1961 год. е извршено дополнително запишување во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 79, рег. бр. 79 на следното: Со решението на Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-5931/1 од 27-VII-1961 год. е дадена согласност да Бирото за унапредување на занаетчиството на НРМ — Скопје, покрај својата редовна досегашна дејност, ја прошири дејноста и со издавање на скрипти и стручна литература за потребите на занаетчиските и другите стопански организации.

Врз основа на горното, споменатата дејност на установата е внесена во регистарот на установите со самостојно финансирање на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Останатите точки од решението бр. 02-5931/1 од 25-IV-1960 год., со кое е извршена регистрацијата, си остануваат во сила.

Бр. 02-15638/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (1365)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 365, страна 31, свеска II е запишано следното: Трговскиот дуќан за месо и сувомесни производи „Мартадела“ во Кавадарци, согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 5852 од 20-V-1961 година, е ставен под редовна ликвидација.

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спроведе Ликвидационата комисија при Народниот одбор на општината Кавадарци.

За ликвидатор на Трговскиот дуќан за месо и сувомесни производи „Мартадела“ во Кавадарци е назначен со решение на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-6589/1 од 12-VIII-1961 година Диме Боцев. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со членот на Ликвидационата комисија Благо Блажевски, сметано од 22-VIII-1961 година.

На досегашните потписници на дуќанот и тоа: Лазо Чејков, раководител, Вано Грков и Панчо Касапинов им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 552/61. (1208)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 447, страна 1234 е запишано следното: Досегашниот директор на Фабриката за тули и керамици „Партизанка“ во село Драчево, Скопско, Тасевски Пеце е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на фабриката, со решение на Народниот одбор на општината Драчево бр. 02-3444/1 од 24-IX-1960 година, е назначен Андон Марковски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Пасинечки Спасе, книговодител, сметано од 14-X-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 655/60. (1480)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 297, страна 765, е запишано следното: Досегашниот потписник на Претпријатието за поправка на автомобили, земјоделски, градежни и други машини „Механика“ — Скопје Таневски Трипун, в. д. технички раководител, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За технички раководител на претпријатието е назначен Ацо Бабунски и за директор на стопанско-сметководниот сектор Мешков Глигор, примен со конкурс. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Мирко Таневски, директор, и Владо Петковски, пом. директор, сметано од 3-XI-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 678/60. (1512)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-XI-1960 год. под рег. бр. 87, свеска I е запишано следното: Таше Спиоровски, досегашен в. д. директор на Трговското претпријатие „Бор“ од Битола, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Се овластува сегашниот директор на горното претпријатие Митко Вељановски да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 518/60. (1517)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-X-1960 година под рег. бр. 24, свеска I е запишано следното: Спасе Ѓорѓиевски, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Баба Планина“ во с. Гнеотино, Битолска околија, а разрешен од должност. За потписник на задругата е овластен Веле Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 487/60. (1518)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-X-1960 година под рег. бр. 7/59, свеска I е запишано следното: Лазаревски Димитар, досегашен в.д. директор и потписник на Занаеѓчиското кооперативно дрвоплетарско претпријатие „Кајмакчалан“ од Битола е разрешен од должност. Се овластува сегашниот директор на горното претпријатие Илија Ивановски да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 513/60. (1519)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1960 год. под рег. бр. 53, свеска I е запишано следното: Цветан Стојановски, в.д. директор на Трговското претпријатие на големо „Задругар“ од Битола, а разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Се овластува Томо Томовски, сегашен директор на претпријатието, да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 497/60. (1524)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-VIII-1960 год. под рег. бр. 12/59, свеска I е запишано следното: Флорин Дуковски, досегашен потписник на Занаеѓчиското претпријатие „Механика“ с. Новаци, Битолско, е разрешен од должност. Се овластува Вангел Прчевски да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 416/60. (1525)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-V-1960 год. под рег. бр. 12/56, свеска I е запишано следното: Покрај директорот на Земјоделското стопанство во изградба „Пелагонија“ — Битола, се овластува стопанството да го потпишува и лицето инж. Гога Петковски, технички директор

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 471/60. (1526)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IX-1960 год. под рег. бр. 146, свеска I е запишано следното: Вита Толу, досегашен раководител на Дуќанот за услуги во Битола на Конфекционото претпријатие „Иднина“ од Битола, е разрешена од должност. На нејзино место се поставува за раководител Поликсена Блажеска.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 451/60. (1527)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-X-1960 год. под рег. бр. 185/55, свеска I е запишано следното: Им престанува правото за потпишување на Велибор Живковиќ, досегашен директор на Фабриката за шеќерни производи „Прогрес“ од Битола, како и на Пане Велков, досегашен книговодител. Се овластуваат лицата, Стеван Табаковски, сегашен директор на Фабриката, и Томе Стојчевски, раководител на стопанско-сметководниот сектор, да е потпишуваат истата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 512/60. (1528)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1960 год. под бр. 174/55, свеска I е запишано следното: Ставре Димитровски, заменик директор на Металското занаеѓчиско производително и услужно претпријатие „Металец“ од Битола, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Се овластува новоназначениот директор Методија Нацковски да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 508/60. (1529)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1960 год. под рег. бр. 205, свеска I е запишано следното: Ѓорѓи Узуновски, досегашен директор на Земјоделското стопанство „Радобор“ од с. Радобор, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува Кузмановски Донев Душко, сегашен директор на стопанството да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 463/60. (1530)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-X-1960 год. под рег. бр. 188, свеска I е запишано следното: Велко Лазаров, Видимче, досегашен потписник и в.д. директор на Претпријатието за изработка на земјоделски алати „Земјоделец“ од Битола, е разрешен од должност. Се овластува Грајан Пандовски, сегашен директор да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 498/60. (1532)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IX-1960 год. под рег. бр. 24/56, свеска III е запишано следното: Трпчевски Иван, досегашен директор на Претпријатието за производство и продажба на леб „Клас“ од Дебар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Се овластува Раички Ангеле, сегашен директор да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 437/60. (1534)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-X-1960 година, рег. бр. 7/56, свеска III е запишано следното: Дика Мерсим, досегашен потписник на Индустриското претпријатие „Новост“ од Дебар, е разрешен од должност. Се овластуваат лицата Јоне Спасовски и Исмет Кривца да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 472/60. (1535)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VII-1960 година под рег. бр. 34/55, свеска V е запишано следното: Венчоски Јордан, досегашен потписник на Трговското претпријатие „Бушова чешма“ од Македонски Брод, е разрешен од должност. Се овластува лицето Симоновски Максимов Александар, сегашен шеф на сметководството, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 405/60. (1536)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1960 година, под рег. бр. 8/55, свеска V е запишано следното: Трпевски Стојко, досегашен шеф на сметководството на Претпријатието за откуп, обработка и продажба на тутун „Треска“ од Македонски Брод, е разрешен од должност. Се овластува Јордан Ваневски, сегашен шеф на сметководството да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 462/60. (1537)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VIII-1960 година, под рег. бр. 6/55, свеска IV е запишано следното: Сандре Павлевски и Киме Савевски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Христо Герасимовски“ од село Болно, Охридска околина, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Кире Ламбов Источки и Митуш Поповски да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 432/60. (1538)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1960 година, под рег. бр. 3/58, свеска V е запишано следното: Усеин Рефат и Амеди Исмаил, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Братство“ од село Шутово, Охридска околина, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Цабировски Демир и Марковски Владо да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 480/60. (1539)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ ПРИ ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — БЕРОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место ПОМ. УПРАВНИК
на ДНЗ

Услови: Завршен правни или економски факултет, виша управна школа, средно образование и практика во здравствена установа или со ниже образование и со повеќегодишна практика на раководни места, по можност во здравствена установа.

Плата по правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите се примаат 15 дена од објавувањето. (133)

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за библиотекар — книжничар

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: висока, виша или средна спрема, најмалку 4 години библиотекарска практика и положен стручен испит од библиотекарската струка.

Предимство имаат библиотекар-книжничари кои работеле како самостојни раководители на библиотеките.

Настап на работа од 1. III. 1962 година.

Молбите со нужните документи (чл. 31 од Законот за јавните службеници) да се достават до Секретаријатот на Академијата најдоцна до 25. II. ов. година. (135)

И С П Р А В К А

Во конкурсот на Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Петровец — Скопско, објавен во „Службен весник на НРМ“ број 1 од 15-I-1962 година, по зборовите „работното место“ се додаваат следните зборови: „За работното место е обезбеден стан во село Петровец, а предимство на прием имаат оние кандидати што ќе живеат во село Петровец.“ (134)

С О Д Р Ж И Н А

8. Указ за прогласување на Законот за менување подрачјата на одделни општини во Народна Република Македонија — — — —	33
Закон за менување подрачјата на одделни општини во Народна Република Македонија — — — — — — — — — —	33
Исправка на Законот за специјалните училишта — — — — — — — — — —	36